



Лични податоци

Име и презиме

Марјан ЃУРОВСКИ

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:

Безбедност, одбрана, мир, политички науки и полициски науки

РАБОТНО ИСКУСТВО

• Датум (од - до)

Од 2010 год.

• Име и адреса на работодавачот

*Универзитет „Св.Климент Охридски“,
Факултет за безбедност-Скопје*

• Позиција

Асистент на политички науки и др. на Катедрата за безбедносни науки и приватна безбедност

• Датум (од - до)

2006-2010

• Име и адреса на работодавачот

Министерство за одбрана на Република Македонија

• Позиција

Советник на Министерот за одбрана за образование и обука
Советник на Министерот за одбрана за односи со јавност и стратешки комуникации

• Датум (од - до)

2004-2006

• Име и адреса на работодавачот

Кабинет на Претседателот на Владата на Република Македонија

• Позиција

Советник на Премиерот за односи со јавност и стратешки комуникации

• Датум (од - до)

2001-2004

• Име и адреса на
работодавачот

Министерство за одбрана на Република Македонија

• Позиција

Портпарол на Министерството за одбрана

• Датум (од - до)

1996-2001

• Име и адреса на
работодавачот

Печатени и електронски медиуми во Република Македонија и странство

• Позиција

Новинар и уредник

**УНИВЕРЗИТЕТСКО
ОБРАЗОВАНИЕ**

<ul style="list-style-type: none">• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката• Стекната квалификација	<p><i>Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, -Скопје</i> <i>Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет</i></p> <p>Докторанд по безбедносни науки</p>
<ul style="list-style-type: none">• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката• Стекната квалификација• Степен во националната класификација (доколку има)	<p><i>Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, -Скопје</i></p> <p>Магистер на политички науки</p> <p>VII2 степен</p>
<ul style="list-style-type: none">• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката• Стекната квалификација• Степен во националната класификација (доколку има)	<p><i>Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, -Скопје</i> <i>Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет</i></p> <p>Дипломиран дефендолог</p> <p>VII1</p>
КНИГИ :	<ol style="list-style-type: none">1. Коавтор на Бела книга на одбраната на Република Македонија2. Коавтор на публикација „Евроатланските интеграции и улогата на Парламентот,3. Коавтор на Монографија „Генерал Михаило Апостолски,4. Уредник на зборниците: Crisis management in the Republic of Macedonia, Македонија во НАТО и др.5. Помошник Главен и одговорен уредник на Меѓународното научно списание „Современа Македонска одбрана,6. Член на Одборот на Меѓународното списание ДЕФЕНДОЛОГИЈА на Европскиот Дефендолошки центар7. Одговорен уредник на стручно списание „АРМ во мировни мисии,8. Уредник на повеќе научно-стручни списанија
Научно-истражувачки ОПУС:	<ol style="list-style-type: none">1. Учество во над 50 меѓународни научно-стручни собири, конгреси и конференции.2. Учество во работата на 40 меѓународни симпозиуми и советувања3. Објавени 25 трудови во меѓународни и домашни научни и стручни списанија и годишници.